

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 април 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Боце Ванев од Скопје УП2 09-42/21 од 16 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-25 од 8 февруари 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-25 од 8 февруари 2021 година СЕ ПОНИШТУВА.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку нестандартен приклучок.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Боце Ванев од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-42/21 од 16 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-25 од 8 февруари 2021 година издадено од КЕЦ Штип.

Според Електродистрибуција, во доставениот имотен лист нема запишан објект. Парцелата нема површини под растително производство, туку има изградено објект за кој нема никакви документи. Иако жалителот тврди дека на парцелата има нива, на лице место ситуацијата не е таква па поради тоа е одбиен. Во приговорот стои дека објектот е за чување на алат а не за домување.

На седницата одржана на 8 март 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-42/21 од 16 февруари 2021 година со прилог:
 - Решение за одбивање бр. 11-19 од 8 февруари 2021 година
 - Решение за запишување на земјоделско стопанство бр. 71-3/2021 од 18 јануари 2021 година издадено од МЗШВ
 - Потврда за пријавени производни капацитети во Единствениот регистар на земјоделски стопанства бр. 71-20/2 од 25 јануари 2021 година издадена од МЗШВ
 - Договор за купопродажба на недвижен имот
 - Потврда дека КП 1393/1, КО Трстеник се наоѓа вон градежен опфат на село Трстеник бр. 10-12/1 од 15 јануари 2021 година издадена од Општина Свети Николе

- Договор за уредување на начинот на управување и користење на заеднички имот од 15 јануари 2021 година помеѓу жалителот и Васев Александар од Свети Николе
 - Потврда од Васев Александар од Свети Николе за согласност за жалителот да приклучи пумпа за наводнување на земјиште на ИЛ бр. 252, КО Трстеник
 - Имотен лист бр. 252 за КП бр. 1393/1, КО Трстеник
 - Полномошно од жалителот за адвокат елена Караскаковска од Скопје
2. Одговор на Приговор од 1 март 2021 година со прилог:
- Слики од објектот

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави GIS скица во рок од 10 дена од прием на Барањето за достава на дополнителни докази, при што на 22 март 2021 година побараните докази беа доставени.

На седницата одржана на 24 март 2021 година се разгледуваше дополнително доставената документација.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, согласно член 39 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) стандарден приклучок е приклучок на низок или среден напон при што објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите:

- 1) одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW;
- 2) сите колективни станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот

Согласно став (3) и (4), по исклучок на став (2), стандардни приклучоци на нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија што максимална едновремена моќност е помала или еднаква на 11 kW и не се опфатени со локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а во подрачјето каде се наоѓа објектот за кој се бара приклучок има и други постоечки корисници и/или потенцијални баратели на приклучок, односно и приклучоци за објекти за кои е издадена локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а се наоѓаат во подрачје опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ).

Согласно став (5), сите останати приклучоци кои не ги исполнуваат горенаведените услови се нестандартни приклучоци.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–42/21
1 април 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски